



Обука на тема:

"ПОВРЗАНИ СЕКТОРИ со климатски промени – Земјоделство/Шумарство/Сточарство"

Датум: 20/04/2021, вторник

Локација: on-line (на платформата Zoom)

време: 13:00 ч.

времетраење: 140 минути

Агенда

Време	Тема	Опис	Придружни документи / алатки
15 минути пред почетокот на обуката	Регистрација на учесниците и приклучување кон платформата	On-line настанот ќе се спроведе на ZOOM платформата. Настанот ќе почне 15 минути пред почетокот на обуката со цел секој учесник да се приклучи на обуката со време	
СЕСИЈА 1: ВОВЕД			
10 минути	Вовед во обуката Цел на обуката: е да обезбеди информации за релевантните засегнати страни и академската заедница за врските помеѓу секторите земјоделство/шумарство/сточарство и климатски промени и потребата од неопходна акција во овие сектори и инвестиции во зелена ниско-јаглеродна економија во периодот после пандемијата.	Информациите ги обезбедува домаќинот на настанот, во врска со целите на обуката, резултатите и агендата, очекуваните резултати од обуката итн. (претставник на УНДП)	
10 минути	Кратко запознавање со учесниците на обуката	Секој учесник ќе има можност да се претстави и да сподели очекувања од обуката	Интерактивна алатка



СЕСИЈА 2: КОНЦЕПТ – ПОВРЗАНИ СЕКТОРИ со климатски промени земјоделство/шумарство/сточарство

15 минути	<p>Претставување на постоечката и планираната политика и стратешката рамка на темата поврзување со секторите земјоделство/шумарство/сточарство</p> <p>Дискусија и прашања од учесниците</p>	<p>Претставување на националниот контекст: Постоечка и планирана политика и стратешка рамка за темата со ангажман на институциите околу оваа тема и националниот напредок.</p> <p>Претставник од Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство</p>	Online PPT презентација
15 минути	<p>Климатски промени – предизвици во шумарството</p> <p>Дискусија и прашања од учесниците</p>	<p>Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“</p> <p>Ас.М-р Владимир Стојановски</p>	Online PPT презентација
15 минути	<p>Климатски промени – предизвици во земјоделството</p> <p>Дискусија и прашања од учесниците</p>	<p>Факултет за земјоделски науки и храна</p> <p>Проф. Др. Зоран Димов</p>	Online PPT презентација
Пауза 20 минути – диско гимнастика			
15 минути	<p>Шумските екосистеми и климатските промени</p> <p>Дискусија и прашања од учесниците</p>	<p>РЕФОРД – Регионален центар за шумарство и рурален развој</p> <p>М-р Сашо Петровски</p>	Online PPT презентација
15 минути	<p>Како влијанијата на климатските промени и потребата од прилагодување ќе го реструктурираат секторот земјоделство и рурален развој</p> <p>Дискусија и прашања од учесниците</p>	<p>Лилјана Јоноски</p> <p>Рурална Коалиција</p>	Online PPT презентација



15 минути	Локални акциони групи (ЛАГ) и климатски акции Дискусија и прашања од учесниците	Столе Георгиев Центар за локален развој (ЦЕЛОР), Скопје	
ЗАВРШУВАЊЕ			
10 минути	Завршување на обуката	Заклучоци, очекувања, оценка на обуката	Формулар за евалуација
Вкупно 140 минути			